

# Упатство за префрлање на LEI број од друг LOU издавач во GS1



# Процедура за трансфер на LEI број

Издавањето и трансферот на LEI борови во GS1 се изведува преку три едноставни чекори.

- Чекор 1 - Регистрација и креирање на профил,
- Чекор 2 - Аплицирање (трансфер) на LEI број,
- Чекор 3 - Добивање на LEI број.

## 1. Отворање на кориснички профил

Пред да се започне процедурата за трансфер на LEI број во GS1, потребно е правниот субјект, односно одговорното лице да отвори кориснички профил на сајтот lei.direct.

Се притиска врз копчето „Obtain your LEI in 3 steps!“ прикажано на слика 1, по што се отвора нов прозорец прикажан на слика 2.



Are you compliant with regulatory reporting requirements? Get your LEI today!

As a GLEIF accredited Local Operating Unit (LOU), GS1's global LEI services can help you with obtaining, renewing, transferring and managing your Legal Entity Identifiers (LEIs). In 3 easy steps, enable your company to meet regulatory reporting requirements and make smarter, more reliable decisions about who to do business with:

Слика 1: Приказ на сајтот lei.direct

Со регистрацијата се започнува со пристикање на копчето „Register Now“. По пристикањето на копчето се отвора нов прозорец даден на слика 3.



## Obtain your LEI in 3 steps

A complete LEI service to meet global regulatory requirements

With a global network of local Registration Agents, GS1 can provide "one-step" service for companies or organisations that need LEIs issued in multiple countries. GS1 Registration Agents have the expertise in data validation and knowledge of local language, laws and regulations. With more than 40 years of experience in the identification of unique products and entities, GS1 together with its Registration Agents is uniquely qualified to offer a complete LEI service.

Apply now for your LEI in 3 steps:

1. Register. Create user account
2. Apply. Data is verified immediately
3. Receive an LEI. Receive your LEI in 72 hours

Register now

Step 1 Register

First you need to register and create an account in the lei.direct portal. When logged in

Слика 2: Приказ на секцијата „Obtain your LEI in 3 steps“

Се пополнуваат потребните полиња. Полињата означени со \* се задолжителни и мора да бидат пополнети. Штом се заврши со внесувањето на податоците се прифаќаат условите за употреба и приватност со штиклирање на полето пред \* I have read and accept the terms of use и се притиска на копчето „Register now“. Следно што треба да направите

Слика 3: Формулар за регистрирање на кориснички профил

е да ја проверите маил адресата кој што ја имате наведено за време на процесот на апликација. На маил адреса треба да ви пристигне маил со Subject - Registration at LEI direct portal of GS1. Во телото на маил адресата е даден линк врз кој треба да кликнете за да ја потврдите регистрацијата. По успешното потврдување на апликацијата, ќе добиете уште еден маил со кој се одобрува вашиот кориснички профил. Со претходно изведените активности Вие го завршивте **Чекор 1 - Регистрација и креирање на кориснички профил.**

## 2. Чекор 2 - Трансфер на LEI број во GS1

По успешното регистрирање на сајтот lei.direct преку отворање на кориснички профил за да ја започнете процедурата за трансфер на Вашиот LEI број во GS1 потребно е да се логирате во вашиот кориснички профил, преку пристапување на сајтот lei.direct дадено на слика 4.




Are you compliant with regulatory reporting requirements? Get your LEI today!

As a GLEIF accredited Local Operating Unit (LOU), GS1's global LEI services can help you with obtaining, renewing, transferring and managing your Legal Entity Identifiers (LEIs).

Слика 4: Пристапување кон корисничкиот профил на сајтот lei.direct


Со притискање на копчето Login пристапуват во делот прикажан на слика 5 каде ги внесувате вашите податоци за влез во вашиот профил и повторно притискате Login.




Слика 5: Мени за префрлање на LEI број во GS1

По пријавувањето ви се отвора прозорец со повеќе подмениа, од ваш интерес за префрлање на вашиот LEI број е подменито дадено на слика 6.


За трансфер на вашиот LEI број од подменито „Transfer an LEI“ избирате „Transfer a single existing LEI“, прикажано на слика 6. По притискањето на „Transfer a single existing LEI“ се отвора прозорец како на слика 7. Се избира една од понудените две опции, по што се отвора формуларот прикажан на слика 8, кој е различен во зависност од избраната претходна опција.



Слика 6: Подмени за префрлање на LEI во GS1



Слика 7: Избор на легална форма на правен субјект при префрлање




Слика 8: Изглед на формуларот за трансфер на LEI број



Со пополнување на бараните полиња и притискање на копчето „Submit applicaiton now“ вашето барање за трансфер на Вашиот LEI број се испраќа до GS1.

По успешната апликација за трансфер на вашиот LEI број ќе добиете известување за успешно примено барање за трансфер, како на слика 9.



Известувањето за успешно поднесено барање за префрлање на вашиот LEI број се испраќа и на маил адресата кој ја имате оствено за време на креирањето на вашиот кориснички профил.

### Чекор 3 - Добивање на LEI број

Да напоменеме по успешно применот барање за трансфер на вашиот LEI број, статусот на вашиот LEI број ќе се промени во status: PENDING TRANSFER. Промена на статусот во ISSUED ќе се случи кога целата процедура за трансфер ќе заврши.

GS1 ќе го извести LOU издавачот од каде вие го имате добиено вашиот LEI број, по што издавачот ќе ве контактира за да потврди дека барањето за трансфер на LEI бројот е навистина поднесено од вас. Тие ќе бидат обврзани да го пренесат вашиот LEI број во GS1 во согласност со регулативите на GLEIF.

# Безбедните финансиски трансакции започнуваат со LEI.

Идентификациониот број за правните субјекти (LEI)  
Ви помага во идентификацијата на Вашата компанија

## Бенефити од користењето на GS1 LEI сервисите



Глобален издавач со локална поддршка



Едноставен и јасен процес за добивање на LEI



Едноставен, бесплатен LEI трансфер



Конкурентни пазарни цени

[www.lei.direct](http://www.lei.direct)

[www.gs1mk.org](http://www.gs1mk.org)